

ХИДО БИШЧЕВИЌ, ШЕФ НА РЕГИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА СОРАБОТКА

Работете и сработете!

Време е лидерите во регионот да преземат одговорност за иднината на своите земји и во реформи и во решавање отворени прашања затоа што меѓународната агенда се менува

Регионалниот совет за соработка (РСС) е новото име на паранешниот Пакт за стабилност, кој се пресели во Сараево и на чие чело застана човек од регионот. Хидо Бишчевик, паранешен новинар, амбасадор и државен секретар во хрватското Министерство за надворешни работи, веќе цела година работи врз интеграција на регионот во ЕУ и во НАТО. Како генерален секретар на новото тело за регионална соработка има привнесени контакти со европските политичари, особено оние задолжени за Балканот. Во Брисел тој со сретна со комисарот Оли Рен само две недели пред извештаите на Европската комисија и за „Дневник“ ја пренесува нивната заедничка порака до Македонија и до регионот.

Извештаите за напредокот на земјите од Балканот кон ЕУ, според очекувањата, нема да донесат најава за чекор напред во наредниот период. Брисел постојано бара реформи, критикува и не наградува. Нема ли сосема да загуби кредитibilitет?

- Ќе бидам отворен и директен. Земјите не се каде што бара поради тоа што ЕУ губи кредитibilitет, тука поради тоа што не ја препознале итноста на моментот. ЕУ сега практика единствена порака - сработете, а ини ќе видиме како ќе ја прими. ЕУ веќе дека 2009 година ќе биде година на консолидација на позитивното, но побрзите! Побрзате и постириските фрустрации нека не ќидат алби за да ги забавите реформите или да не ги решавате отворените прашања на начин што ќе даде резултат. Време е лидерите во регионот да преземат одговорност за иднината на своите земји и во реформи и во решавање отворени прашања. Меѓународната агенда се менува и Балканот нема да биде на врвот на интересот. Време е политичките елити се да преземат одговорност.

Како комесарот Рен кога се сретнате ви најави некои

зда ги решат овие отворени прашања. Финансиската и економска криза неизбежно ќе стасаат до Балканот. Реконфигурацијата на односите меѓу големите глобални играчи Русија, ЕУ и САД ќе се смени на начин што можеби нема да биде во корист на Западниот Балкан. Пролонгирање на оваа ситуација без подобрување е причинка за нестабилност, немање економски прогрес. Ако не ги решите проблемите, утре сте веќе загубени на патот.

• Во најголем дел поради спорот со Гриција, македонското доближување до Унзијата е сериозно забавено, па Македонија е во потрага по живот без ЕУ.

Не може да се избере друга политика ако се залагате за регионална соработка и за влез во ЕУ. А тоа е случај со многу земји во регионот. Контрадикторно е. Тоа се контрадикторни цели помеѓу надворешнополитичките приоритети и внатрешната јавност. Домашната јавност, на пример, во Банќа Лука, Мостар или во Скопје вели дека сакаат во ЕУ. А потоа како и колку политичкото лидерство тоа го преведувато во конкретна политика зависи од домашната политика, од партиската политика и пречките што ги носат отворените прашања. Видовме ланси како косовскиот проблем играше на спрската политичка сцена без оглед на ЕУ и НАТО. Затоа сите во ЕУ сега поделекуваат дека е итно да се решат овие прашања. Другото сценарио е застој. Проблемите има со босанскиот устав, со спорот за името во Македонија, со односите помеѓу Белград и Приштина.

• Дали комисарот Рен кога се сретнате ви најави некои

елементи од извештаите што ќе бидат објавени на 5 ноември?

- Не ги знам деталите од извештајот. Но, ќе има признавање на напредокот на позитивните политички трендови и покана тие да се консолидираат. Неизбежно ќе има и силни зборови за решавање на отворените прашања и тоа на многу пошироки начин. Не можам да кажам што ќе рече ЕК за секоја земја посебно, но можам да кажам дека пораката ќе биде - сработете! Од технички аспект има напредок, но отворените прашања се туха.

Со Рен се согласивме дека Хрватска ќе ги заврши преговорите до крајот на 2009 година, а тоа ќе има огромно влијание врз остатокот од регионот. Тоа значи дека до 2010 година Хрватска ќе биде во ЕУ и во НАТО, па ЕУ ќе биде на границите на БиХ. Од друга страна ги имате Романија, Бугарија, Словенија, Унзија и Гриција и остатокот во средина опкружени со НАТО и ЕУ. Тоа ја поделекува итноста на моментот да се решат прашањата што треба да се решат да се остане сива дупка за не-предвидлив временски период.

• Како земји-членки на ЕУ го поддржувате проширувањето на Балканот ако воопшто има такви?

- Генералната стратегиска политика на ЕУ придружена со активностите на Европската комисија вели дека проширувањето продолжува. Солунската агенда е семафорот за регионот. Француското претседателство е активно, а чешкото и шведското, во година синој ќе го поддржат проширувањето. Токму тоа го поделекува императивот - сработете!

Инвестициите не се за трошење, туку за производство

• Защо импресивниот економски пораст не ја намалува невработеноста?

- Инвестициите не беа искористени за производство. Наместо тоа се користени за трошење. Не се отворени нови фабрики. Тоа ја намалува невработеноста. Но, ако парите ги ставате на банка, а банката ви дава кредит за да одите во шопинг, тоа е проблем. На регионот му се потребни инвестиции и производство. Во Косово 70 отсто од населението има под 30 години, а невработеноста е над 35 отсто. Во некои делови од Македонија, исто така. На пример, Битола напротивсвен град во Европа во привлечување странска инвестиции и бизнис-средина наклонета кон инвеститори. Во БиХ има примери на европски стандарди во производството, но 50 км подалеку ќе најдете град со 40 отсто невработен. Затоа е потребна стратегиска економска безбедност.



Сега е моментот да се решат отворените прашања во регионот: Хидо Бишчевик

• Економскиот развој во сите земји на Балканот е голем, но прашање е зашто тоа сè уште не се чувствува во цебовите на граните?

Тенденциите се контрадикторни во економијата како и во политичката. Тоа е регион кој најбрзо се развива. Има и позитивен пораст на инвестиции од 10 милијарди на 30 милијарди евра во регионот. Но, од другата страна на медалот има висока невработеност и странски долг. Тога покажува дека економскиот пораст е на штета на јавната потрошувачка. Во сите земји има шолинг-турска поради евтини кредити.

Ако ова се поврзе со шолинг-турска и евтините кредити што во регионот ги внесоа странски банки, прашање е на време кога кризиот бран ќе стаса во регионот. Да, поради невработеноста нема позитивен ефект врз цебовите на граѓаните, но во однос на евтини кредити гледате колку шолинци има во регионот. Имате сиромаштво, шолинзи и медиумска хистерија дека ви требаат два автомобила. Банките ви даваат кредити и може да ви се случи да имате проблеми. Стабилноста на економијата во регионот е проблем. Потребна е стратегиската стабилност. Мислам дека порастот на инвестициите во последните две години може да се зачува и по-

така

- ЕУ признава дека оваа прашање има економски, социјални и психолошки влијание. Кога зборувате со шолините на дипломатите, тие го разбираат проблемот и сакаат да помогнат, но кога прашањето ќе доиде кај министрите за внатрешни работи тој поинаков. Дали е тоа морков или не, ќе видиме. Гледам дека се подготвени сериозно да размислуваат за свој проблем бидејќи признаваат дека тој има свои последии.

Прашањето е сега дали може да се подобри веќе воведеното бизнис спонзорување. Тоа е можеби мостот. Не гледам во која временска рамка Србија или Босна можат да започнат преговори за бизнис либерализација. Постој подобрување, но тешко е да се предвиди.